



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изда-
гува во издание на српскохрватски,
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зици — Огласи според тарифата. —
Жиро-сметна кај Службата на општо-
ственото књиговодство 66802-603-1125

Петок, 8 август 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. —
Претплата за 1975 година изнесува
420 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр 1. Пошта: Фах 226 —
Телефони: централа 650 155; Уредни-
штво 651 885; Служба за претплата
651 732. Колеционален центар 651-671;
Телекс 11736

601.

602.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 23 став 2 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

Врз основа на член 5 од Законот за основните податоци за матичните книги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет, донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/72, 21/73 и 35/73) по член 9 се додава нов член 9а, кој гласи:

„Ако основ за зголемување на цените на производите во склучена спогодба било зголемување на цените на тие производи при увозот, односно извозот, или зголемување на цените на сировините што се користат за производство на производите на кои се однесува спогодбата, па по денот на влегувањето во сила на спогодбата дојде до намалување на тие увозно-извозни цени, односно на цените на сировините, производителските организации на здружениот труд се должни да извршат соодветно намалување на цените на кои се однесува спогодбата и за новите цени да му достават ценовник на Сојузниот завод за цени.

Ако производителските организации на здружениот труд не извршат намалување на цените од став 1 на овој член, сојузниот секретар за пазарот и цените може да го запре натамошното применување на цените од спогодбата и тие цени да ги врати до нивото што постоело пред денот на влегувањето во сила на спогодбата.

Разликата во цената настаната со тоа што производителската организација на здружениот труд не извршила намалување на цените според одредбата на став 1 од овој член, ќе се смета како неоправдано остварена имотна корист.

Производителските организации на здружениот труд се должни да го известуваат Сојузниот завод за цени за секое намалување на увозно-извозните цени, односно на цените на сировините од став 1 на овој член.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 568

1 август 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Семал Биедиќ, с. р.

УРЕДБА

ЗА ВОДЕЊЕ МАТИЧНИ КНИГИ ВО ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДИ И УБЕРЕНИЈА ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ КНИГИ

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Во дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија (во натамошниот текст: претставништвото) за личните состојби на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: државјаните на СФРЈ) во странство се водат матични книги на родените, матични книги на венчаните и матични книги на умрените.

Матичната книга на родените и матичната книга на умрените се водат во претставништвото за државјаните на СФРЈ на постојан престој во странство, а за државјаните на СФРЈ на привремен престој — само ако според прописите на земјата во која се наоѓа претставништвото податоците за раѓање и смрт не мораат да се запишат во матичната книга на странскиот надлежен орган.

Матичната книга на венчаните се води во претставништвото во кое ќе склучат брак државјаните на СФРЈ на постојан или привремен престој во странство.

Кои матични книги и во кое претставништво ќе се водат определува сојузниот секретар за надворешни работи, во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 2

Државјаните на СФРЈ во странство чии податоци за раѓање, за склучување на брак или за смрт не се запишани во матичните книги што се водат во претставништвото, се должни тие податоци да ги пријават заради запишување во матичните книги што се водат во Југославија.

Пријавувањето на податоците од став 1 на овој член на надлежниот орган во Југославија се врши според прописите на републиката, односно автономната покраина. Пријавувањето на тие податоци може да се врши и преку претставништвото на чие подрачје престојува државјанинот на СФРЈ.

Член 3

Сојузниот секретаријат за надворешни работи се грижи за правилното водење на матичните книги во претставништвото и за издавањето на изводи и уверенија врз основа на тие книги.

Член 4

Во матичните книги се запишуваат податоците предвидени во чл 2, 3 и 4 од Законот за основните податоци за матичните книги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), на начинот пропишан со оваа уредба.

Врз основа на податоците за личната состојба на државјаните на СФРЈ во странство што ги содржат матичните книги, се издаваат изводи и уверенија од тие книги.

Член 5

Старешината на претставништвото го определува работникот што под надзор на член на дипломатскиот персонал, односно на конзуларен функционер ќе ги води матичните книги (во натамошниот текст: овластениот работник). Старешината на претставништвото истовремено на овластениот работник му определува и заменик, што во случај на негова отсутност, односно спреченост го заменува во воденето на матичните книги.

II. ВОДЕЊЕ И ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Член 6

Матичната книга се води во два примерока. Вториот примерок на матичната книга е препис од првиот примерок — оригиналот на матичната книга.

Оригиналот на матичната книга го чува претставништвото, а преписот — Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Член 7

Оригиналот на матичната книга мора да биде прошиен и укоричен, со нумерирани страници и заведен пред почетокот на запишувањето во нив.

Заверувањето на оригиналот на матичните книги го врши Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

На нумерираната насловна страна се запишуваат називот на матичната книга (матична книга на родените, матична книга на венчаните и матична книга на умрените), називот на претставништвото и називот на подрачјето за кое книгата се води и се ставаат отпечаток на печатот и потпис на овластениот работник.

1. Запишување на податоците во матичните книги

Член 8

Овластениот работник во матичната книга ги запишува само оние факти, односно податоци што му се пријавени, односно што ги содржи актот на надлежниот странски орган.

Ако податоците што се запишуваат во матичните книги се пријавуваат усно, овластениот работник за усната пријава составува записник.

Ако постои основано сомнение дека одделни податоци што се запишуваат во матичната книга се неточни, овластениот работник е должен пред запишувањето да ја провери точноста на тие податоци.

Член 9

Овластениот работник е должен по уредно поднесена пријава запишувањето во матичната книга да го изврши без одлагање.

Податоците во матичната книга се запишуваат со мастило.

Член 10

Овластениот работник е должен извршеното запишување во матичната книга да му го прочита на лицето што ги пријавува фактите, односно на сведоците и тоа да го потврди во матичната книга.

Запишувањето во матичната книга го потпишуваат лицето што ги пријавило фактите, сведоците и

овластениот работник. Потпишувањето се врши со истото мастило со кое се запишуваат податоците во матичната книга.

Член 11

Податоците запишани во матичната книга не смеат да се прецртуваат, бришат или преправаат.

Исправање на грешки се врши со внесување на соодветна забелешка во рубриката „Забелешки“ односно во рубриката „Дополнителни запишувања и прибелешки“.

Член 12

Податоците за раѓање, склучување на брак, односно смрт се запишуваат во матичната книга (осносно запишување) под тековните броеви, и тоа почнувајќи од број 1 па до крајот на календарската година. Ако во текот на календарската година матичната книга се исполни со податоци, запишувањето се продолжува во втора матична книга под тековните броеви што ги следуваат тековните броеви од претходната книга.

Член 13

Запишувањата во матичната книга се вршат, по правило, според редоследот на пријавите.

При запишувањето во матичната книга датумите, податоците за раѓање, за склучување на брак и за смрт се означуваат така што денот се испишува со арапски број (и во загради со букви), месецот — со букви, а годината — со арапски броеви. Часовите се сметаат и се испишуваат со броеви од 0 до 24, а минутите од 00 до 60.

Член 14

Личните податоци на родителите на новородено дете, на брачни другари и личните податоци за умрено лице, се запишуваат врз основа на податоците од матичните книги или од други јавни исправи.

Податокот за државјанството во матичната книга се запишува со кратенката „СФРЈ“. Во продолжение се означува и републичкото државјанство.

Член 15

Матичната книга се заклучува на крајот на секоја календарска година со внесување на забелешката: „Заклучно со тековниот број — (се запишува со цифри и со букви бројот на запишувањето) во — година.“

Ако во текот на годината немало запишувања на податоци за раѓање, за склучување на брак или за смрт, во матичната книга се внесува забелешката: „Во оваа книга за годината — немало запишувања.“

Забелешките од ст. 1 и 2 од овој член ги заверува овластениот работник со својот потпис и со печат, ставајќи го датумот: „31 декември — година“.

Првото запишување во наредната календарска година се врши на првата наредна страница на матичната книга под тековниот број 1.

Член 16

Забелешката дека запишувањето во матичната книга му е прочитано на лицето што го пријавило податокот што се запишува, односно на сведоците, се внесува во рубриката „Забелешки“.

Член 17

Ако со оваа уредба е предвидено одделни податоци за личните состојби на државјаните на СФРЈ во странство да се запишуваат во матичната книга врз основа на исправи на странски орган, овластениот работник се грижи странската исправа претходно да биде заверена (легализирана), ако со закон или со меѓународен договор не е определено поинаку.

Одлуките на странски судови во брачни предмети, во предмети на односите на родителите и децата или усвојувањето, како и други одлуки на странски судови, односно на други странски органи што се однесуваат на личните состојби на државјаните на СФРЈ ќе се внесат во матичната книга само ако се признаени со решение на надлежниот суд во Југославија за што овластениот работник во рубрика „Забелешки“ внесува забелешка, назив на судот односно на друг орган, број и датум на одлуката.

Член 18

Овластениот работник го известува надлежниот орган во Југославија за сите промени што се однесуваат на личните состојби на државјаните на СФРЈ во странство, а кои треба дополнително да се запишат во матичните книги што се водат кај тој орган.

Член 19

За секое дополнително запишување или исправка во оригиналот на заклучена матична книга овластениот работник е должен веднаш по извршеното запишување, односно исправка да му достави на Сојузниот секретаријат за надворешни работи извод за извршеното дополнително запишување, односно исправка, заради внесување во вториот примерок на матичната книга.

2. Исправка во матичните книги

Член 20

Грешките што ги забележал пред заклучувањето на запишувањата во матичната книга, овластениот работник сам ги исправа на тој начин што во рубриката: „Забелешки“ ја внесува забелешката: „Исправено —————“ (се наведува што и како се исправа).

Член 21

Исправки во матичната книга по заклучувањето на запишувањата, овластениот работник врши врз основа на решение од претставништвото.

Во случајот од став 1 на овој член овластениот работник во рубриката „Дополнителни запишувања и прибелешки“ внесува: „Исправено: —————“ (се наведува што и како се исправа) врз основа на решението —————“ (се наведуваат називот на органот што го донел решението, број и датум на решението).

Член 22

Ако при извршеното запишување во матичната книга погрешно се внесени податоци во поголем број рубрики така што да не може да се спроведе исправка, овластениот работник претходно дијагонално ќе го прецрта погрешно пополнетиот образец, а потоа за тоа ќе внесе забелешка во рубриката „Забелешки“. Исправеното запишување се внесува во наредниот образец под истиот тековен број.

Ако во случајот од став 1 на овој член исправка на погрешно извршено запишување се врши врз основа на решение на претставништвото, овластениот работник дијагонално ќе го прецрта погрешно пополнетиот образец и за тоа во рубриката „Дополнително запишување и прибелешки“ ќе внесе: „Исправено врз основа на решението —————“ (се наведуваат називот на органот што го донел решението, број и датум на решението). Исправно запишување извршено под тековниот број —————“.

3. Втор примерок на матичните книги

Член 23

Вториот примерок на матичната книга се води на непроширети и нумерирани обрасци што се

идентични со обрасците предвидени за оригиналот на матичната книга.

Вториот примерок на матичната книга се пополнува истовремено со оригиналот на матичната книга. Податоците во вториот примерок на матичната книга можат да се запишуваат и со машина за пишување. Покрај личното име на лицата што своерачно се потпишале, во оригиналот на матичната книга се става ознаката „с. р.“. На крајот на календарската година вториот примерок на матичната книга се заклучува со датумот: „31 декември ————— година“ и со внесување забелешка како и во оригиналот на матичната книга и се прошива.

Член 24

Вториот примерок на матичната книга заклучети за изминатата година му се доставува на Сојузниот секретаријат за надворешни работи до крајот на јануари секоја година.

Дополнителните запишувања и забелешки во вториот примерок на матичната книга мораат да бидат идентични со текстот на соодветните запишувања, односно забелешки внесени во оригиналот на матичната книга. Ако органот што го чува вториот примерок на матичната книга утврди дека дополнителното запишување или забелешка не е во согласност со законот или со одредбите на оваа уредба, ќе го известат за тоа претставништвото и ќе му даде упатство за правилно постапување.

Член 25

Врз основа на вториот примерок на матичната книга, изводи и уверенија на заинтересираното лице или на државен орган во Југославија им издава Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

4. Регистар на матичните книги

Член 26

Кон секоја матична книга се води абецеден (азбучен) регистар на запишувањето. Овој регистар се води на Образецот бр. 1.

Регистарот се води според почетната буква на презимето.

Член 27

Во регистарот што се води за матичната книга на венчаните се забележува за двајцата брачни другари нивното презиме што го имале до склучувањето на бракот.

Член 28

Дополнителните запишувања во матичната книга се забележуваат во регистарот за тековната година, како и во регистарот за годината во која фактот на запишувањето настанал, со забелешка дека односниот факт е запишан во матичната книга што се води за определената година.

5. Чување на матичните книги и списи и вршење увид во матичните книги

Член 29

Сите списи што се употребени во постапката на запишувањето во матичната книга (пријави за запишување, записници, одлуки и други писмена) се сметаат како списи од трајна вредност.

За списите од став 1 на овој член се формира матичен архив и се води посебен деловодник. Писмената, според видот на матичните книги и годината во која се извршени основните запишувања, се ставаат во посебни обвивки и се слагаат по хронолошки ред според тековните броеви.

Матичната книга и списите врз основа на кои е извршено запишување во матичните книги мораат

да се чуваат од оштетување и уништување, и да се обезбедат од злоупотреба.

Член 30

Право на увид во матичната книга има заинтересираното лице.

Увид во матичната книга овластениот работник нема да му дозволи на лице што не ќе докаже оправдан интерес.

Увид во списите и решенијата врз основа на кои се врши запишувањето во матичната книга ќе му се дозволи на лицето на кое се однесуваат тие податоци, или на член на неговото потесно семејство, или на усвоителот, односно старателот, а на друго лице — само ако за тоа има непосреден и врз закон заснован правен интерес.

Член 31

На барање на заинтересираното лице или државен орган, овластениот работник може да издаде препис или фотокопија, на лист на матичната книга на родените, венчаните или умрените. Ако запишувањето во матичната книга не се однесува на лицето што го поднело барањето, овластениот работник ќе го одбие издавањето на препис, односно фотокопија на листот на матичната книга ако основано се посомнева дека за тоа не постои оправдан интерес.

Во случаите од став 1 на овој член овластениот работник е должен преписот, односно фотокопијата на листот на матичната книга да го завери и тоа да го потврди со својот потпис, со ставање отпечаток на печатот.

6. Обновување на матични книги

Член 32

Ако едниот примерок на матичната книга се уништи или исчезне, ќе се изврши препишување на вториот примерок на матичната книга во рокот што ќе го определи Сојузниот секретаријат за надворешни работи. На првата внатрешна страна се означува дека матичната книга е препишана, се наведуваат податоци за книгата (вид на книгата, подрачје за кое се води, препишани страници и тековни броеви на запишувањата), и тоа се заверува со потпис на старешината на претставништвото, односно со потпис на овластениот функционер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи и со печат.

Член 33

Ако двата примерока на матичната книга се уништени или исчезнати, Сојузниот секретаријат за надворешни работи определува со решение обновување на уништените или исчезнатите матични книги, како и постапка и рок во кој ќе се спроведе обновувањето.

На првата нумерирана насловна страна на обновената матична книга се става забелешка: „Матична книга _____ за подрачјето _____ од годината _____ е уништена — исчезната. Со решение на Сојузниот секретаријат за надворешни работи (се наведува бројот и датумот на решението) е определено обновување на матичната книга.“

Член 34

Запишувањето на податоците за раѓање, за склучување на брак и за смрт во обновената матична книга се врши, по правило, според редоследот на поднесените пријави. Во рубриката „Дополнителни запишувања и забелешки“ се запишуваат податоци за фактите за кои е определено запишување во таа рубрика.

Матичната книга по завршената постапка на обновување се заверува со забелешката: „Запишувања од тековниот број 1 до _____ се извршени во постапката на обновувањето на матичната книга што траеше од _____ до _____ година.“. Забелешката се заверува со потпис на старешината на претставништвото и со печат.

Обновената матична книга се составува во два примерока и кон неа се установува регистар.

Член 35

Ако по завршеното обновување на матичната книга се утврди дека во таа книга не е запишан податок за раѓање, за склучување на брак или за смрт, што бил запишан во уништената односно исчезнатата матична книга, претставништвото донесува, на барање од заинтересираното лице, решение за запишување во обновената матична книга. Во рубриката „Забелешки“ се става забелешка: „Запишувањето обновено врз основа на решението _____“ (се наведуваат називот на претставништвото, бројот и датумот на решението).

Првото запишување од став 1 на овој член се внесува на наредната страница на обновената матична книга под тековниот број што е продолжение на бројот на последното извршено запишување.

7. Матична книга на родените

Член 36

Матичната книга на родените се води на Образецот бр. 2.

Во матичната книга на родените се запишуваат податоци за раѓање на дете на државјанин на СФРЈ на постојан престој на подрачјето на претставништвото, а податоците за раѓање на дете на државјанин на СФРЈ на привремен престој на подрачјето на претставништвото — ако според прописите на земјата во која се наоѓа претставништвото податоци за раѓањето не мораат да се запишуваат во матичната книга на надлежниот странски орган.

Запишувањето на податоците во матичната книга на родените се врши врз основа на усна или писмена пријава на родителите, старателот или усвоителот.

Кон пријавата на раѓање државјанинот на СФРЈ на постојан престој на подрачјето на претставништвото поднесува и извод (уверение) од матичната книга на странскиот орган со кое се потврдува фактот на раѓањето.

Член 37

Ако според прописите на земјата во која се наоѓа претставништвото податоците за раѓање на дете на државјанинот на СФРЈ на привремен престој на подрачјето на претставништвото мораат да се запишат во матичната книга на надлежниот странски орган, тие податоци се запишуваат според прописите на републиката, односно автономната покраина во матичната книга на родените што се води кај надлежниот орган во Југославија.

Пријавувањето на податоците од став 1 на овој член заради запишување во матичната книга на родените што се води во Југославија, може да се врши и преку претставништвото на чие подрачје престојува државјанинот на СФРЈ.

Член 38

Ако податоците за раѓање се запишуваат во матичната книга на родените врз основа на извод (уверение) на странски орган, во рубриката „Забелешки“ се внесува забелешката: „Запишувањето извршено врз основа на извод од матичната книга на родените _____“ (се наведуваат називот на странскиот орган што ја издал исправата, седиштето и државата, бројот и датумот на исправата). Во рубриката предвидена за запишување на местото на раѓањето, покрај местото се запишува и државата.

Член 39

Ако едниот родител на новородено дете е државјанин на СФРЈ а вториот странски државја-

нин, фактот на раѓањето на детето се запишува во матичната книга на родените врз основа на писмената пријава на родителот — државјанин на СФРЈ и изводот од матичната книга на надлежниот странски орган.

Член 40

Ако надлежниот странски орган на земјата во која се наоѓа претставништвото му достави на претставништвото извод (уверение) за раѓањето на државјанин на СФРЈ, а пријавата за раѓањето не е поднесена според член 36 на оваа уредба, фактот на раѓањето на државјанин на СФРЈ претставништвото нема да го запише во матичната книга на родените, туку изводот ќе му го достави на органот во Југославија надлежен според местото на последното живеалиште на родителите, односно според местото на последното живеалиште на едниот од родителите ако родителите немале заедничко живеалиште, а ако живеалиштето на родителите е непознато — на органот надлежен според местото на раѓањето на едниот или другиот родител, заради запишување во матичната книга што се води кај тој орган.

Член 41

За мртвородено дете во матичната книга на родените се запишуваат податоците што се предвидени за живородено дете, а личното име се внесува на изречно барање на родителите. Во рубриката „Забелешки“ се запишува: „Детето е мртвородено“.

Член 42

Изјавата за признавање на татковство дадена пред овластениот работник ја потпишуваат родителите, а овластениот работник ја заверува со својот потпис и го означува датумот на изјавата. Ако изјавата за признавање на татковство се дава при запишувањето на податоците за раѓањето на детето, забелешката за дадената изјава се внесува во рубриката „Забелешки“.

Признавање на татковство по завршеното запишување на податоците за раѓањето на детето се запишува во рубриката „Дополнителни запишувања и приклучоци“.

8. Матична книга на венчаните

Член 43

Матичната книга на венчаните се води на Образецот бр. 3.

Во матичната книга на венчаните се запишува бракот на државјанине на СФРЈ што ќе се склучи во претставништвото.

Бракот на државјанине на СФРЈ што ќе се склучи пред странски орган се запишува, врз основа на извод од матичната книга на венчаните на странскиот орган, кај органот во Југославија надлежен според местото на последното живеалиште на брачните другари односно според местото на последното живеалиште на едниот или другиот брачен другар ако брачните другари немале заедничко живеалиште, а ако живеалиштето на брачните другари е непознато — кај органот надлежен според местото на раѓањето на едниот или другиот брачен другар.

При доставувањето на изводот од матичната книга на венчаните на странскиот орган, овластениот работник е должен на самиот извод да стави забелешка за идното презиме на брачните другари што го земе спогодбено или се здобиле според прописите на земјата во која е склучен бракот.

Член 44

Во матичната книга на венчаните, во рубриката предвидена за презимето на брачните другари, се запишува она презиме што тие го имале до моментот на склучувањето на бракот.

Рубриката „Изјава на брачните другари за нивното презиме“ се пополнува според спогодбата на брачните другари.

Член 45

Ако за стапување во брак претходно е издадена дозвола од надлежниот суд заради ослободување од брачна пречка или забрана за склучување на брак, овластениот работник во матичната книга на венчаните во рубриката „Забелешки“ ќе ја внесе забелешката: „Стапувањето во брак е дозволено со одлука _____“ (се наведуваат називот и седиштето на органот, бројот и датумот на одлуката).

Член 46

Брачните другари и лицата чие присуство при склучувањето на бракот е задолжително, во матичната книга на венчаните се потпишуваат читливо, испишувајќи го своето полно име и презиме со истото мастило со кое се запишани податоците во матичната книга.

Брачниот другар што при склучувањето на бракот го променил презимето, се потпишува со новото презиме.

Член 47

При запишувањето на огласување на брак за непостоечки, поништување на брак или престанок на брак, во матичната книга на венчаните во рубриката „Дополнителни запишувања и приклучоци“ се внесува забелешката: „Бракот престанал (разведен, со смрт на брачен другар, со прогласување за умрен брачен другар — да се наведе презимето и името на брачниот другар) — бракот огласен за непостоечки — поништен _____“ (се наведуваат називот и седиштето на судот, бројот и датумот на пресудата, односно на решението или тековен број и година на запишувањето во матичната книга на умрените).

9. Матична книга на умрените

Член 48

Матичната книга на умрените се води на Образецот бр. 4.

Во матичната книга на умрените се запишуваат податоците за смрт на државјанин на СФРЈ што се наоѓал на постојан престој на подрачјето на претставништвото, а податоците за смрт на државјанин на СФРЈ што се наоѓал на привремен престој на подрачјето на претставништвото — само ако според прописите на земјата во која се наоѓа претставништвото податоците за смрт не мораат да се запишат во матичната книга на странскиот надлежен орган.

Запишувањето на податоците за смрт се врши врз основа на усна или писмена пријава на членовите на семејството со кои живеел умрениот.

Кон пријавата на смрт на државјанин на СФРЈ на постојан престој на подрачјето на претставништвото се поднесува извод (уверение) од надлежниот странски орган, со кој се потврдува фактот на смртта.

Член 49

Ако според прописите на земјата во која се наоѓа претставништвото податоците за смрт на државјанин на СФРЈ што се наоѓал на привремен престој на подрачјето на претставништвото мораат да се запишат во матичната книга на умрените на државниот странски орган, тие податоци се запишуваат според прописите на републиката, односно автономната покраина во матичната книга на умрените што се води кај надлежниот орган во Југославија.

Пријавувањето на податоците од став 1 на овој член, заради запишување во матичната книга на

умрените што се води во Југославија, може да се врши и преку претставништвото на чие подрачје престојувал државјанинот на СФРЈ.

Член 50

Ако податоците за смрт се запишуваат во матичната книга на умрените врз основа на извод (уверение) на странски орган, во рубриката „Забелешки“ се внесува забелешката: „Запишувањето извршено врз основа на извод од матичната книга на умрените _____“ (се наведуваат бројот и датумот на исправата, називот на странскиот орган, седиштето и државата). Во рубриката предвидена за запишување на местото на смртта покрај местото се запишува и државата.

Ако исправата на странскиот орган не ги содржи сите податоци што се запишуваат во матичната книга на умрените, а умреното лице е запишано во други матични книги во Југославија, овластениот орган е должен да ги прибави потребните податоци и да ги запише.

Член 51

Ако надлежниот странски орган на земјата во која се наоѓа претставништвото му достави на претставништвото извод од матичната книга на умрените за државјанин на СФРЈ, а пријавата на смрт не е поднесена според член 48 на оваа уредба, податоците за смрт на државјанин на СФРЈ претставништвото нема да ги запише во матичната книга на умрените, туку изводот ќе му го достави на органот во Југославија надлежен според местото на последното живеалиште на умрениот, односно според местото на неговото раѓање ако неговото последно живеалиште е непознато, заради запишување во матичната книга што се води кај тој орган.

III. ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДИ И УВЕРЕНИЈА ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

1. Издавање изводи од матичните книги

Член 52

Изводи од матичните книги издава овластениот работник, на барање на заинтересираното лице или државен орган.

Изводот од матичната книга на родените се издава на Образецот бр. 5, изводот од матичната книга на венчаните — на Образецот бр. 6, а изводот од матичната книга на умрените — на Образецот бр. 7, ако со меѓудржавен договор не е определено поинаку.

Член 53

Ако во матичната книга во рубриката „Дополнителни запишувања и прибелешки“ се внесени податоци што се однесуваат на основното запишување, во изводот од матичната книга ќе се внесат тие податоци само во рубриката предвидена за запишување, и тоа само оние податоци за личната состојба што произлегуваат од дополнителните запишувања, односно од извршените исправки.

При издавањето на изводи од матичните книги, овластениот работник во изводот ќе ги прецрта неисполнетите рубрики, а во рубриките предвидени за внесување забелешки, дополнителни запишувања и прибелешки ќе ги прецрта и оние делови на рубриките што не се исполнети докрај.

Член 54

Во изводот од матичната книга на родените во рубриката „Податоци за родителите“ се запишуваат податоците за оние лица што во моментот на издавањето на изводот врз основа на дотогашните запишувања во матичната книга се сметаат како родители на детето, без внесување забелешка по кој основ тие лица се запишани како родители.

За усвојување или старателство што престанало не се внесува никаква забелешка во изводот од матичната книга на родените.

Член 55

За лицето што во моментот на издавањето на изводот од матичната книга на родените се наоѓа во брак, изводот се издава со забелешка за склучениот брак. Ако бракот престанал, во изводот се внесува забелешка за престанокот, а ако бракот бил склучен повеќе пати се внесува само забелешка за престанокот на бракот што е склучен последен пат.

Член 56

Изводот од матичната книга на венчаните се издава на личното име што брачните другари го имале при склучувањето на бракот. Ако брачните другари при склучувањето на бракот го промениле презимето, во изводот од матичната книга на венчаните во рубриката „Изјава на брачните другари за нивното презиме“ се внесува изјавата на брачните другари за промена на презимето, што е содржана во матичната книга.

Ако бракот престанал, е поништен или е огласен за непостоечки, изводот од матичната книга на венчаните се издава со забелешка што се однесува на престанокот на бракот, поништувањето на бракот, односно за огласувањето на бракот за непостоечки.

Член 57

Изводот од матичната книга на умрените се издава според запишувањето извршено во книгата, со соодветната забелешка.

2. Издавање уверенија врз основа на матичните книги

Член 58

На барање на заинтересираното лице или орган, овластениот работник издава уверение за одделни податоци за личните состојби на државјаните на СФРЈ во странство запишани во матичните книги на Образецот бр. 8.

Во уверението од став 1 на овој член се внесуваат називот на матичната книга, тековниот број на запишувањето и годината за која матичната книга се води, како и називот на претставништвото што го издава уверението. Ова уверение го потпишува овластениот работник.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 59

Обрасците на матичните книги утврдени со порано важечките прописи можат да се употребуваат додека не ќе се потрошат нивните залихи, а обрасците на изводите и уверенијата — до 31 декември 1975 година.

Член 60

Обрасците бр. 1 до 8 се отпечатени кон оваа уредба и се нејзин составен дел.

Член 61

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 577
25 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Образец бр. 1

Образец бр. 3

РЕГИСТАР НА МАТИЧНАТА КНИГА

Реден број	Презиме и име	Година на запишувањето	Страна	Текровен број на запишувањето	Забелешка

(тековен број)		(место на склучувањето на бракот)	
(ден, месец и година на склучувањето на бракот)		(место на склучувањето на бракот)	
Презиме и име		на младоженецот	на невестата
Ден, месец и година на раѓањето			
Место и општина на раѓањето			
Државјанство			
Живеалиште и адреса на станот			
Презиме и име на родителите	на таткото		
	на мајката		
Презиме и име, како и живеалиште, на сведоците при склучувањето на бракот		1) _____	2) _____
Презиме и име и живеалиште на подномошниците		1) _____	2) _____
Презиме и име на службеното лице пред кој е склучен бракот			
Презиме и име на матичарот			
Изјава на брачните другари за нивното презиме			
Забелешки:		Дополнителни запишувања и прибелешки:	
Брачни другари:		Сведоци:	
1) _____	1) _____		
2) _____	2) _____		
(Потпис на службеното лице)		(Потпис на овластениот работник)	

Образец бр. 2

Образец бр. 4

(тековен број)			Дополнителни запишувања и прибелешки:
(презиме, име и пол на детето)			
(ден, месец, година и час на раѓањето)			
(државјанство на детето)			
(место на раѓањето, улица и бр.)			
Податоци за родителите	Податоци за таткото	Податоци за мајката	
Презиме (за мајката и моминско)			
Име			
Државјанство			
Живеалиште и адреса на станот			
Забелешки:			
Презиме и име на пријавувачот (Потпис на пријавувачот)			
Датум на запишувањето (Потпис на овластениот работник)			

(тековен број)		Дополнителни запишувања и прибелешки:
(ден, месец, година и час на смртта)		
(место на смртта, улица и број)		
Презиме, име и пол на умрениот		Забелешки:
Презиме пред склучувањето на бракот		
Ден, месец и година на раѓањето на умрениот		
Место и општина на раѓањето		
Државјанство		
Живеалиште и адреса на станот		
Брачна состојба		
Презиме и име на брачниот другар и негово презиме пред склучувањето на бракот		
Презиме и име на таткото на родителите		
на мајката		
Пријавувач на смртта		Дополнителни запишувања и прибелешки:
Живеалиште на пријавувачот		
(потпис на пријавувачот)		
(датум на запишувањето)		(потпис на овластениот работник)

Образец бр. 5

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА(назив на дипломатското, односно кон-
зуларното претставништво)

ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ

Во матичната книга на родените што се води за под-
рачјето _____ под тековен број _____ за годи-
ната _____ е извршено запишување на раѓањето:

Презиме, име и пол на детето		
Ден, месец, година и час на раѓањето		
Државјанство на детето		
Место и општина на раѓањето		
Податоци за родителите	за таткото	за мајката
Презиме (за мајката и моминско)		
Име		
Државјанство		
Живеалиште		
Дополнителни запишувања и прибелешки		

Во _____

На _____ (М.П.) _____
(потпис на овластениот работник)

Образец бр. 6

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА(назив на дипломатското, односно кон-
зуларното претставништво)

ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА ВЕНЧАНИТЕ

Во матичната книга на венчаните што се води за
подрачјето _____ под тековен број _____ за годи-
ната _____ е извршено запишување на склучувањето
на брак:

Место на склучувањето на бракот		
Ден, месец и година на склучу- вањето на бракот		
Презиме и име	на младо- женецот	на не- вестата
Ден, месец и година на раѓањето		
Место и општина на раѓањето		
Државјанство		
Живеалиште		
Презиме и име на родителите	на таткото	на мајката
Изјава на брачните другари за нив- ното презиме		
Дополнителни запишувања и при- белешки:		

Во _____

На _____ (М.П.) _____
(потпис на овластениот работник)

Образец бр. 7

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА(назив на дипломатското, односно кон-
зуларното претставништво)

ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА УМРЕНИТЕ

Во матичната книга на умрените што се води за под-
рачјето _____ под тековен број _____ за годината
_____ е извршено запишување на смртта:

Место на смртта	
Ден, месец, година и час на смртта	
Презиме, име и пол на умрениот	
Ден, месец и година на раѓањето	
Место и општина на раѓањето	
Последно живеалиште и адреса на станот	
Брачна состојба	
Презиме и име на брачниот дру- гар и негово презиме пред склу- чувањето на бракот	
Презиме и име на родителите	на таткото на мајката
Забелешки, дополнителни запи- шувања и прибелешки	

Во _____

На _____ (М.П.) _____
(потпис на овластениот работник)

Образец бр. 8

На барање од _____,
(презиме и име и живеалиште на подноси-
телот на барањето)а врз основа на член 57 од Уредбата за водење ма-
тични книги во дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на Југославија во странство и за изда-
вање изводи и уверенија врз основа на тие книги
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/75) и член 171 од
Законот за општата управна постапка („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 16/65), се издава

У В Е Р Е Н И Е

дека _____
(поблиски лични податоци за подносителот на барањето)(се наведуваат факти, односно податоци што се потврду-
ваат со уверението)Ова уверение се издава според податоците од ма-
тичната книга _____(се наведува називот на матичната книга, тековниот број
на запишувањето, годината за која се води матичната
книга и називот на дипломатското односно конзуларното
претставништво кај кое се води матичната книга)Такса според тар. бр. 40 од Законот за Тарифата на
сојузните административни такси („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 22/73), во износ од _____ е
наплатена и поништена на поднесокот.

Во _____

На _____ (М.П.) _____
(потпис на овластениот работник)

603.

Врз основа на член 90 став 1 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65 и 27/71) во член 4 став 1 се менува и гласи:

„Највисоките износи на дневниците што за службено патување во одделни земји се признаваат во материјални трошоци на органите, се утврдуваат со посебно решение на Сојузниот извршен совет по групите на работни места што се определени според значењето и видот на работите што се вршат на работното место, и тоа:

1) I група: работни места на кои се вршат најсложени работи, за кои се предвидува висока стручна спрема и самостојност во работата (началници на одделенија, виши советници, самостојни советници, советници, носители на работите и др.) и работни места на пилоти што имаат висока стручна спрема;

2) II група: работни места на кои се вршат положени работи, за кои се предвидува висока и виша стручна спрема, при определена самостојност во работата (самостојни стручни соработници, стручни соработници, шефови на отсеци, самостојни референти и др.) и работни места на висококвалификувани и квалификувани авиомеханичари;

3) III група: работни места на кои се вршат други работи.“

Член 2

Во член 7 по став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за членовите на делегации што учествуваат на меѓународни конференции и собири, како и за работниците на Сојузниот секретаријат за надворешни работи што се упатуваат на привремена работа во дипломатски и конзуларни претставништва во странство, а престојуваат над 60 дена во странство, за времето над 60 дена на органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците во височина на дневницата предвидена со правилникот на органот, намалена најмалку за 20%.“

Ако е неопходно работникот, односно членот на делегација по службена работа во странство да се задржи над 90 дена, раководителот на органот што го донел решението за упатување на работникот, односно делегатот на службен пат во странство е должен да донесе посебно решение со образложение за потребата на задржувањето на службен пат во странство над 90 дена и за тоа веднаш да го известат Сојузниот извршен совет.“

Член 3

Член 8 се менува и гласи:

„Ако во странство патува југословенска делегација или одделни лица, на органот му се признаваат во материјални трошоци износите на дневниците за

службено патување, намалени за 30% и издатокот за ноќевање, ако во налогот за службено патување е одобрено да се признаат сторените трошоци за ноќевање во хотел според поднесените сметки, со тоа што хотелските трошоци не можат да преминат 70% од припаѓачката дневница.“

Член 4

Член 10 се менува и гласи:

„За селидба на работник во странство и од странство во Југославија, во врска со негово преместување, на органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците за превоз на предмети што служат исклучиво за лична употреба на преместениот работник и на членовите на неговото потесно семејство што тој ги издржува, и тоа:

1) за работник — во тежина до 750 kg или до 150 кубни стапки;

2) за брачен другар — во тежина до 450 kg или 90 кубни стапки;

3) за секое дете — во тежина до 150 kg или 30 кубни стапки
со тоа што вкупната тежина на предметите кога работникот се сели со семејство не може да премине 1.500 kg односно 300 кубни стапки.

Во вкупната тежина на предметите од став 1 на овој член се засметува и тежината на амбалажата.

Стареџината на органот може да одобри, ако за тоа постојат оправдани причини, превозот на предметите да се изврши по воздушен карго пат, експресно со железница или со миттепек, со тоа што вкупната тежина на предметите не може да премине 15% од тежината на која работникот има право според став 1 на овој член.

Сторените издатоци по основот од став 3 на овој член на органот му се признаваат во материјални трошоци.

Преместениот работник што го користи правото на превоз на предметите по воздушен пат не може да го користи и правото на превоз по копнен или по воден пат за остатокот на предметите.“

Член 5

Член 12 се менува и гласи:

„Издатоците за трошоците за пакување на покуќнина при селидба од странство на органот му се признаваат во материјални трошоци во паушален износ, и тоа:

1) за работник што има семејство на издршка — до 30% од основниот личен доход на работник од V категорија во земјата на службувањето;

2) за работник кој нема семејство на издршка — до 15% од основниот личен доход на работник од V категорија во земјата на службувањето.

При селидбата од Југославија во странство, на органот му се признаваат во материјални трошоци трошоците за пакување на покуќнината, и тоа:

1) за работник што се сели со семејството и предметите ги испраќа со брод, железница или камион — во височина на два важечки просечно остварени лични доходи на работниците вработени во стопанството на Југославија;

2) за работник што се сели со семејството и предметите ги испраќа по воздушен пат, експресно со железница или со миттепек — во височина на важечкиот просечно остварен личен доход на работниците вработени во стопанството на Југославија.

Ако работникот се сели без семејството, му припаѓа 50% од паушалниот надомест од став 2 на овој член.

На органот му се признаваат во материјални трошоци и фактичните издатоци што работникот ги имал за превоз на предметите од станот до соодветното превозно средство.

На органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците за осигурување на предметите што рабтничокот ги праќа во странство и од странство во Југославија до износот, и тоа:

1) ако се сели со семејството — до 5.000 САД долари односно до 85.000 динари;

2) ако се сели без семејството — до 2.500 САД долари односно до 42.500 динари.

На органот му се признаваат во материјални трошоци и издатоците во врска со вадење на патни испраќи, вакцинација и лекарски преглед, ако Заедницата на здравственото осигурување не ги признава тие трошоци.“

Член 6

Во член 14 став 2 зборовите: „за IV група“ се заменуваат со зборовите: „за III група“.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 575
31 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

604.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАќА ПОСЕБНА ТАКСА

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/74, 54/74, 9/75, 21/75, 22/75, 24/75 и 25/75) во точка 2 став 1 тар. бр. 41.02/2а-1 и 41.04/1а и 2а

се заменуваат тар. бр. 41.02/2а-2 и 41.04/1б и 2б, кои гласат:

„41.02/2а-2 Други говедски штавени кожи, што не се довршени за изработка на производи од кожа

41.04/1б и 2б Други козји и јарешки кожи, што не се довршени за изработка на производи од кожа“.

По тарифниот број 88.02/1 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„89.01 Бродови и други пловила што се користат во меѓународниот поморски транспорт“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 567
31 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

605.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И ПЕСТИЦИДИ

1. Во Одлуката за одредување максимални цени за вештачки губриња и пестициди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73, 12/74, 30/74, 39/74 и 25/75) во точка 3 во одредбата под 2 бројот: „2,021“ се заменува со бројот: „3,108“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 569
1 август 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

606.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75 и 33/75) по точка 2 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„2а. Ако е во прашање зголемување на постојни цени што се формираат според условите на пазарот, ценовниците од точка 2 на оваа одлука не можат да му се доставуваат на Сојузниот завод за цени поединечно, туку само во рамките на спогодба, што за соодветниот производ или за група производи ќе ја склучат најмалку две третини од производителите на тие производи, сообразно со важечките прописи за склучување спогодби за промена на затечените цени на производите и услугите, со тоа што во тие спогодби не е задолжително учеството на купувачите, односно потрошувачите.

На спогодбата од став 1 на оваа точка согласност дава Сојузниот завод за цени, според важечките прописи.

2б. За нови производи, чии цени се формираат според условите на пазарот, производителските организации на здружениот труд се должни да прибават мислење од Стопанската комора на Југославија.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 570
1 август 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

607.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите од општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОПШТА УПОТРЕБА ШТО СЕ УВЕЗУВААТ

1. За здравствен преглед на животните намирници и на предметите од општа употреба што се врши во постапката на здравствен надзор при нивното увезување, увозникот плаќа надомест, и тоа:

1) за денковни пратки:

а) за истородни пратки до 3 денка — 40 динари за еден денк, а за пратки над 3 денка — 80 динари за една пратка;

б) за разнородни пратки во 1 денк — 50 динари, а за пратки над 1 денк — 80 динари за секој вид пратка;

2) за вагонски и камионски истородни пратки и за пратки во камионски приколки, без оглед на тежината на пратката — 100 динари по превозно средство (вагон, камион, приколка), а за разнородни пратки — 100 динари за секој вид пратка;

3) за бродски пратки:

а) за пратки до 10 тони — 160 динари за секој вид пратка;

б) за пратки над 10 до 1.000 тони за секој вид пратка — 25 динари за секои 10 тони;

в) за пратки над 1.000 тони за секој вид пратка — 20 динари за секои 10 тони;

4) за преглед на остатоци од товари по чистење на брод, шлеп односно друго превозно средство — 500 динари по брод, шлеп односно друго превозно средство.

2. Ако здравствениот преглед се врши ноќе или вон редовното работно време на санитарниот инспектор, износите на надоместите од точка 1 на оваа одлука се зголемуваат за 50%, а ако здравствениот преглед се врши во денови на неделен одмор и државни празници — за 100%.

Како здравствен преглед ноќе се подразбира преглед што санитарен инспектор го врши од 19 до 6 часот од 1 април до 31 октомври, односно од 17 до 7 часот од 1 ноември до 31 март.

3. Ако увозникот навремено не ги приготви животните намирници или предметите од општа употреба за здравствен преглед по поднесената пријава за пристигањето на пратката, а санитарниот инспектор што го врши здравствениот преглед излезе на местото на прегледот во определеното време, увозникот е должен на име денгуба на санитарниот инспектор да плати износ од 100 динари по час.

4. Износите на надоместите од точ. 1 до 3 на оваа одлука се уплатуваат во корист на буџетот на Федерацијата.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместокот за вршење здравствен преглед на животните намирници и на предметите од општа употреба што се увезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/73).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 571

25 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

608.

Врз основа на член 4 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1975 ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА ЗА ДОБИТОК И НА ДОБИТОК

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на храна за добиток и на добиток им се забранува за тој производство да ја употребуваат и користат пченицата од родот на 1975 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 573

31 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

609.

Врз основа на член 14 став 3 од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЛОВНИТЕ ПАТИШТА ОД МЕЃУНАРОДНО ЗНАЧЕЊЕ

1. Во Одлуката за определување на пловните патишта од меѓународно значење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/65) во точка 6 на крајот на одредбата под 2 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под 3, која гласи:
„3) реката Драва од Осиек до устието во Дунав, со објектите за безбедност на пловидбата што се наоѓаат на тој дел од реката Драва.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 574

31 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

610.

Врз основа на член 14 став 2 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата и на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Со оваа одлука се утврдуваат височината, условите и начинот на исплатата на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги назначува Сојузниот извршен совет во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните служби на Сојузниот извршен совет врз кои се применува Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата и на делегатите во Собранието на СФРЈ.

2. На функционерите од точка 1 на оваа одлука им припаѓа надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството во износ од 2.600 динари месечно, ако во Белград не добиле соодветен уселив семеен стан и поради тоа живеат одвоено од своето потесно семејство.

3. Надоместот од точка 2 на оваа одлука на функционерите им припаѓа од денот на стапувањето на должност, а престанува со истекот на месецот во кој им е доделен уселив семеен стан.

4. Надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството во износот утврден во точка 2 на оваа одлука на функционерите им припаѓа од 1 јули 1975 година.

5. Решение за определување на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски и административни прашања, на писмено барање од функционерите.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 578
30 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

611.

Врз основа на член 75 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗИ НА ГРАФАНИ

1. Во Одлуката за износите и условите за продавање девизи на графани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/72) во точка 1 став 1 и во точка 2 бројот: „600“ се заменува со бројот: „1.000“.

2. По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. За лекување во странство од болести што не можат успешно да се лекуваат во Југославија и за набавка на ортопедски справи и помагала или лекови што не се произведуваат во Југославија, овластената банка може да им продава на граѓаните девизи врз основа на мислење од Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита.“

3. Во точка 4 по зборот: „републичкиот“ се додаваат запирка и зборовите: „односно покраинскиот“.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 579
31 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

612.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН РЕЧЕН СООБРАКАЈ ВО ОСИЕК

1. За преминување на државната граница се определува постојан граничен премин за меѓународен речен сообраќај на патници и стоки во Осиек.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 572
31 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

613.

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/65, 27/71 и 39/75), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗНОСИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВАТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Надоместот за дневници што на сојузните органи на управата им се признава во материјални трошоци при службено патување во одделни странски земји изнесува по групи на работни места, до:

за Авганистан:

I група работни места	24	САД долари
II група работни места	22	САД долари
III група работни места	20	САД долари

за Австралија:

I група работни места	50	австралиски до- лари
II група работни места	45	австралиски до- лари
III група работни места	40	австралиски до- лари

за Австрија:

I група работни места	650	австриски ши- линзи
II група работни места	610	австриски ши- линзи
III група работни места	550	австриски ши- линзи

за Албанија:

I група работни места	30	пресметковни до- лари
II група работни места	27	пресметковни до- лари
III група работни места	25	пресметковни до- лари

за Алжир:

I група работни места	42	пресметковни до- лари
II група работни места	38	пресметковни до- лари
III група работни места	35	пресметковни до- лари

за Ангола:

I група работни места	38	САД долари
II група работни места	34	САД долари
III група работни места	31	САД долар

за Аргентина:

I група работни места	46	САД долари
II група работни места	42	САД долари
III група работни места	38	САД долари

за Бахраин:

I група работни места	60	САД долари
II група работни места	54	САД долари
III група работни места	50	САД долари

за Бангладеш:

I група работни места	19	англиски фунти
II група работни места	17	англиски фунти
III група работни места	16	англиски фунти

за Белгија:

I група работни места	1.725	белгиски франци
II група работни места	1.680	белгиски франци
III група работни места	1.600	белгиски франци

за Боливија:

I група работни места	35	САД долари
II група работни места	32	САД долари
III група работни места	30	САД долари

за Боцуана:

I група работни места	23	САД долари
II група работни места	21	САД долар
III група работни места	19	САД долари

за Бразил:

I група работни места	43	САД долари
II група работни места	40	САД долари
III група работни места	36	САД долари

за Брегот на Слонова Коска:

I група работни места	48	САД долари
II група работни места	44	САД долари
III група работни места	40	САД долари

за Бугарија:

I група работни места	38	САД долари
II група работни места	35	САД долари
III група работни места	32	САД долари

за Бурма:

I група работни места	23	САД долари
II група работни места	21	САД долари
III група работни места	19	САД долари

за Бурунди:

I група работни места	28	САД долари
II група работни места	25	САД долари
III група работни места	22	САД долари

за Централна Афричка Република:

I група работни места	18	англиски фунти
II група работни места	16	англиски фунти
III група работни места	14	англиски фунти

за Чад:

I група работни места	51	САД долар
II група работни места	46	САД долари
III група работни места	42	САД долари

за Чиле:

I група работни места	28	САД долари
II група работни места	26	САД долари
III група работни места	24	САД долари

за Чехословачка:

I група работни места	43	пресметковни до- лари
II група работни места	40	пресметковни до- лари
III група работни места	38	пресметковни до- лари

за Дахомеј:

I група работни места	35	САД долари
II група работни места	32	САД долари
III група работни места	29	САД долари

за Данска:

I група работни места	280	дански круни
II група работни места	260	дански круни
III група работни места	240	дански круни

за Египет:

I група работни места	42	САД долари
II група работни места	38	САД долари
III група работни места	35	САД долари

за Еквадор:

I група работни места	31	САД долар
II група работни места	29	САД долари
III група работни места	27	САД долари

за Екваторијална Гвинеја:

I група работни места	32	САД долари
II група работни места	30	САД долари
III група работни места	28	САД долари

за Ел Салвадор:

I група работни места	32	САД долари
II група работни места	30	САД долари
III група работни места	28	САД долари

за Етиопија:

I група работни места	28	САД долари
II група работни места	26	САД долари
III група работни места	24	САД долари

за Филипини:

I група работни места	36	САД долари
II група работни места	34	САД долари
III група работни места	32	САД долари

за Финска:

I група работни места	39	САД долари
II група работни места	37	САД долари
III група работни места	35	САД долари

за Франција:

I група работни места	220	француски франци
II група работни места	200	француски франци
III група работни места	180	француски франци

за Габон:

I група работни места	50	САД долари
II група работни места	45	САД долари
III група работни места	40	САД долари

за Гана:

I група работни места	16	англиски фунти
II група работни места	15	англиски фунти
III група работни места	14	англиски фунти

за Германска СР:

I група работни места	110	германски мараки
II група работни места	100	германски мараки
III група работни места	90	германски мараки

за Германска ДР:

I група работни места	29	пресметковни долари
II група работни места	26	пресметковни долари
III група работни места	24	пресметковни долари

за Горна Волта:

I група работни места	38	САД долари
II група работни места	35	САД долари
III група работни места	32	САД долари

за Грција:

I група работни места	30	пресметковни долари
II група работни места	28	пресметковни долари
III група работни места	26	пресметковни долари

за Гвајана:

I група работни места	29	САД долари
II група работни места	26	САД долари
III група работни места	24	САД долари

за Гвинеа:

I група работни места	43	САД долари
II група работни места	39	САД долари
III група работни места	37	САД долари

за Холандија:

I група работни места	100	холандски флорини
II група работни места	90	холандски флорини
III група работни места	80	холандски флорини

за Хондурас:

I група работни места	29	САД долари
II група работни места	27	САД долари
III група работни места	26	САД долари

за Хонг Конг:

I група работни места	40	САД долари
II група работни места	38	САД долари
III група работни места	36	САД долари

за Индија:

I група работни места	30	САД долари
II група работни места	28	САД долари
III група работни места	26	САД долари

за Индонезија:

I група работни места	44	САД долари
II група работни места	40	САД долари
III група работни места	38	САД долари

за Иран:

I група работни места	37	САД долари
II група работни места	34	САД долари
III група работни места	32	САД долари

за Ирак:

I група работни места	13	англиски фунти
II група работни места	12	англиски фунти
III група работни места	11	англиски фунти

за Ирска:

I група работни места	12	англиски фунти
II група работни места	11	англиски фунти
III група работни места	10	англиски фунти

за Исланд:

I група работни места	46	САД долари
II група работни места	44	САД долари
III група работни места	42	САД долари

за Италија:

I група работни места	21.000	италијански лири
II група работни места	20.000	италијански лири
III група работни места	19.000	италијански лири

за Израел:

I група работни места	29	САД долари
II група работни места	26	САД долари
III група работни места	24	САД долари

за Јамајка:

I група работни места	41	САД долар
II група работни места	36	САД долари
III група работни места	33	САД долари

за Јапан:

I група работни места	52	САД долари
II група работни места	47	САД долари
III група работни места	43	САД долари

за Јемен НР:

I група работни места	28	САД долари
II група работни места	26	САД долари
III група работни места	24	САД долари

за Јемен АР:

I група работни места	34	САД долари
II група работни места	31	САД долар
III група работни места	28	САД долари

за Јордан:

I група работни места	30	САД долари
II група работни места	28	САД долари
III група работни места	25	САД долари

за Камерун:

I група работни места	45	САД долари
II група работни места	41	САД долар
III група работни места	37	САД долари

за Канада:

I група работни места	32	канадски долари
II група работни места	30	канадски долари
III група работни места	28	канадски долари

за Катар:

I група работни места	50	САД долари
II група работни места	45	САД долари
III група работни места	40	САД долари

за Кенија:

I група работни места	12	англиски фунти
II група работни места	11	англиски фунти
III група работни места	10	англиски фунти

за Кина НР:

I група работни места	14	англиски фунти
II група работни места	13	англиски фунти
III група работни места	12	англиски фунти

за Кипар:

I група работни места	10	англиски фунти
II група работни места	9	англиски фунти
III група работни места	8	англиски фунти

за Кмерска Република:

I група работни места	25	САД долари
II група работни места	23	САД долари
III група работни места	20	САД долари

за Колумбија:

I група работни места	32	САД долари
II група работни места	30	САД долари
III група работни места	28	САД долари

за Конго:

I група работни места	49	САД долари
II група работни места	45	САД долари
III група работни места	43	САД долари

за Кореја НДР:

I група работни места	17	англиски фунти
II група работни места	15	англиски фунти
III група работни места	13	англиски фунти

за Костарика:

I група работни места	37	САД долари
II група работни места	35	САД долари
III група работни места	33	САД долари

за Куба:

I група работни места	22	англиски фунти
II група работни места	20	англиски фунти
III група работни места	18	англиски фунти

за Кувајт:

I група работни места	36	САД долари
II група работни места	33	САД долари
III група работни места	30	САД долари

за Лаос:

I група работни места	22	САД долари
II група работни места	20	САД долари
III група работни места	19	САД долари

за Либан:

I група работни места	32	САД долари
II група работни места	29	САД долари
III група работни места	26	САД долари

за Либериа:

I група работни места	42	САД долари
II група работни места	40	САД долари
III група работни места	38	САД долари

за Либија АР:

I група работни места	16	англиски фунти
II група работни места	14	англиски фунти
III група работни места	13	англиски фунти

за Луксембург:

I група работни места	1.500	белгиски франци
II група работни места	1.350	белгиски франци
III група работни места	1.200	белгиски франци

за Мадагаскар:

I група работни места	34	САД долари
II група работни места	31	САД долар
III група работни места	29	САД долари

за Малезија:

I група работни места	53	САД долари
II група работни места	48	САД долари
III група работни места	45	САД долари

за Мали:

I група работни места	41	САД долар
II група работни места	38	САД долари
III група работни места	34	САД долари

за Малта:

I група работни места	15	англиски фунти
II група работни места	14	англиски фунти
III група работни места	13	англиски фунти

за Мароко:

I група работни места	28	САД долари
II група работни места	26	САД долари
III група работни места	24	САД долари

за Мавританија:

I група работни места	42	САД долари
II група работни места	38	САД долари
III група работни места	36	САД долари

за Мексико:

I група работни места	35	САД долари
II група работни места	32	САД долари
III група работни места	30	САД долари

за Монголија:

I група работни места	54	пресметковни до- лари
II група работни места	50	пресметковни до- лари
III група работни места	45	пресметковни до- лари

за Непал:

I група работни места	28	САД долари
II група работни места	26	САД долари
III група работни места	24	САД долари

за Нигер:

I група работни места	38	САД долари
II група работни места	35	САД долари
III група работни места	33	САД долари

за Нигерија:

I група работни места	50	САД долари
II група работни места	45	САД долари
III група работни места	40	САД долари

за Норвешка:

I група работни места	255	норвешки круни
II група работни места	225	норвешки круни
III група работни места	200	норвешки круни

за Нов Зеланд:

I група работни места	40	САД долари
II група работни места	36	САД долари
III група работни места	34	САД долари

за Обединети Арапски Емирати:

I група работни места	53	САД долари
II група работни места	48	САД долари
III група работни места	46	САД долари

за Оман:

I група работни места	63	САД долари
II група работни места	57	САД долари
III група работни места	51	САД долар

за Пакистан:

I група работни места	49	САД долари
II група работни места	45	САД долари
III група работни места	40	САД долари

за Панама:

I група работни места	32	САД долари
II група работни места	30	САД долари
III група работни места	28	САД долари

за Парагвај:

I група работни места	25	САД долари
II група работни места	23	САД долари
III група работни места	21	САД долар

за Перу:

I група работни места	38	САД долари
II група работни места	35	САД долари
III група работни места	32	САД долари

за Полска:

I група работни места	35	САД долари
II група работни места	32	САД долари
III група работни места	30	САД долари

за Порторико:

I група работни места	42	САД долари
II група работни места	38	САД долари
III група работни места	34	САД долари

за Португалија:

I група работни места	26	САД долари
II група работни места	24	САД долари
III група работни места	22	САД долари

за Руанда:

I група работни места	31	САД долар
II група работни места	29	САД долари
III група работни места	27	САД долари

за Романија:

I група работни места	47	САД долари
II група работни места	43	САД долари
III група работни места	39	САД долари

за САД:

I група работни места	37	САД долари
II група работни места	35	САД долари
III група работни места	33	САД долари

за Саудиска Арабија:

I група работни места	46	САД долари
II група работни места	42	САД долари
III група работни места	38	САД долари

за Сенегал:

I група работни места	180	француски франци
II група работни места	160	француски франци
III група работни места	140	француски франци

за Сиера Леоне:

I група работни места	34	САД долари
II група работни места	31	САД долар
III група работни места	29	САД долари

за Сингапур:

I група работни места	40	САД долари
II група работни места	36	САД долари
III група работни места	32	САД долари

за Сирија АР:

I група работни места	25	САД долари
II група работни места	23	САД долари
III група работни места	20	САД долари

за Сомалија:

I група работни места	30	САД долари
II група работни места	27	САД долари
III група работни места	25	САД долари

за СССР:

I група работни места	50	пресметковни долари
II група работни места	45	пресметковни долари
III група работни места	40	пресметковни долари

за Сри Ланка:

I група работни места	14	англиски фунти
II група работни места	13	англиски фунти
III група работни места	12	англиски фунти

за Судан:

I група работни места	13	англиски фунти
II група работни места	12	англиски фунти
III група работни места	11	англиски фунти

за Шпанија:

I група работни места	36	САД долари
II група работни места	33	САД долари
III група работни места	30	САД долари

за Швајцарија:

I група работни места	110	швајцарски франци
II група работни места	100	швајцарски франци
III група работни места	90	швајцарски франци

за Шведска:

I група работни места	184	шведски круни
II група работни места	166	шведски круни
III група работни места	150	шведски круни

за Тајланд:

I група работни места	35	САД долари
II група работни места	33	САД долари
III група работни места	31	САД долар

за Танзанија:

I група работни места	16	англиски фунти
II група работни места	14	англиски фунти
III група работни места	12	англиски фунти

за Того:

I група работни места	36	САД долари
II група работни места	33	САД долари
III група работни места	30	САД долари

за Тринидад — Тобаго

I група работни места	30	САД долари
II група работни места	27	САД долари
III група работни места	25	САД долари

за Тунис:

I група работни места	27	САД долари
II група работни места	25	САД долари
III група работни места	23	САД долари

за Турција:

I група работни места	30	САД долари
II група работни места	27	САД долари
III група работни места	25	САД долари

за Уганда:

I група работни места	32	САД долари
II група работни места	30	САД долари
III група работни места	28	САД долари

за Унгарија:

I група работни места	38	САД долари
II група работни места	35	САД долари
III група работни места	32	САД долари

за Уругвај:

I група работни места	25	САД долари
II група работни места	23	САД долари
III група работни места	21	САД долар

за Велика Британија:

I група работни места	16	англиски фунти
II група работни места	15	англиски фунти
III група работни места	14	англиски фунти

за Венецуела:

I група работни места	36	САД долари
II група работни места	34	САД долари
III група работни места	32	САД долари

за Вијетнам:

I група работни места	18	САД долари
II група работни места	17	САД долари
III група работни места	15	САД долари

за Вијетнам ДР:

I група работни места	33	САД долари
II група работни места	30	САД долари
III група работни места	28	САД долари

за Заире:

I група работни места	56	САД долари
II група работни места	51	САД долар
III група работни места	46	САД долари

за Замбија:

I група работни места	35	САД долари
II група работни места	32	САД долари
III група работни места	30	САД долари

за сите други држави:

I група работни места	35	САД долари
II група работни места	32	САД долари
III група работни места	30	САД долари

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за износите на дневниците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/73, 46/74 и 5/75).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 576

31 јули 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Земал Биџиќ, с. р.

614.

Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЦАРИНЕЊЕТО НА СТОКИТЕ ШТО СЕ ПРОДАВААТ ВО СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И НА СТОКИТЕ СО КОИ СЕ СНАБДУВААТ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Во Правилникот и за условите за отворање слободни царински продавници и за царинскиот надзор и царинењето на стоките што се продаваат во слободните царински продавници и на стоките со кои се снабдуваат превозните средства во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73 и 54/73) во член 2 по став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, стоките што се наменети за продажба во слободна царинска продавница, можат да се сместат и во посебни простории што се наоѓаат на воздухопловното пристаниште надвор од транзитната хала.

Во поглед царинскиот надзор и постапката со стоките, посебните простории од став 3 на овој член се сметаат како составен дел на слободната царинска продавница.“

Член 2

Во член 5 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако заради спроведување на мерките на царинскиот надзор тоа е неопходно, царинарницата може да определи соклучарство или друга соодветна мерка на царински надзор.“

Член 3

Во член 7 став 1 се менува и гласи:

„Увозни нецаринети стоки се сместуваат во слободна царинска продавница врз основа на излезен лист на консигнациони стоки што се поднесува на Образецот X — Излезен лист на консигнациони стоки (член 27 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/75).“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Домашните стоки наменети за продажба на патници во меѓународниот сообраќај, се сместуваат во слободна царинска продавница врз основа на спецификација или фактура заверена од царинарницата надлежна според местото на воздухопловното пристаниште на кое е отворена слободната царинска продавница.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 4

Во член 10 став 1 се брише.

Став 3 се менува и гласи:

„Извозната царинска декларација за царинење на стоките од став 1 на овој член, се поднесува во три примероци на Образецот VIII — Извозна царинска декларација (член 17 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка), и тоа до 15-ти во месецот за стоките продадени во слободна царинска продавница во претходниот месец.“

Член 5

Во член 11 се додава нов став 2, кој гласи:

„Домашни стоки што се наменети за снабдување на воздухоплови што сообраќаат со странство се упатуваат на воздухоплов врз основа на спецификација или фактура заверена од царинарницата на воздухопловното пристаниште.“

Член 6

Член 12 се менува и гласи:

„Ако стоките од консигнационо складиште се упатуваат на воздухоплов непосредно, држателот на консигнационото складиште е должен на царинарницата да ѝ поднесе излезен лист на консигнациони стоки во седум примероци.“

Царинарницата што врши царински надзор над консигнационите складиште ги заверува сите примероци на излезниот лист и еден примерок задржува, вториот му го предава на држателот на консигнационото складиште заради задолжување на евиденцијата.

Другите примероци што ги придружуваат стоките до воздухопловот ги заверува царинарницата на воздухопловното пристаниште, од кои еден примерок му предава на заповедникот на воздухопловот, односно на овластениот член на екипажот, а три примероци — на организацијата на здружениот труд што врши снабдување на воздухопловот, а еден примерок ѝ враќа на царинарницата што ги упатила стоките на воздухопловот како потврда за приемот на стоките.“

Член 7

Во член 14 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Организацијата на здружениот труд што врши снабдување на воздухопловот е должна да ѝ поднесе на царинарницата спецификација (пописен лист) на пресметковните листови заверени во текот на еден ден, како и месечна рекапитулација на заверените пресметковни листови.“

Член 8

Во член 25 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Како снабдување, во смисла на одредбата на став 1 од овој член, не се смета упатувањето на брод на делови на опрема, на резервни делови и други производи неопходни за поправка или редовно одржување на бродовите.“

Стоките наменети за снабдување на бродови што сообраќаат со странство од консигнационото складиште можат претходно да се упатат во прирачен магацин на организацијата на здружениот труд регистрирана за снабдување на превозни средства отворен во луката, односно пристаништето отворено за меѓународен сообраќај.

Врз постапката за отворање на прирачен магацин, за упатување на стоките од консигнационо складиште во прирачен магацин, и водењето на евиденцијата за стоките, сообразно се применуваат одредбите за постапката пропишана во чл. 16 до 18 од овој правилник. Врз постапката за упатување на стоките од прирачен магацин на брод сообразно се применува постапката пропишана во член 12 став 2 од овој правилник.

Продажбата на домашни стоки заради снабдување на бродови се врши во согласност со посебните прописи.“

Член 9

Член 29 се менува и гласи:

„Снабдувањето на бродови со гориво и мазиво се врши под царински надзор.“

Царинскиот надзор се спроведува врз основа на фактурата, односно издатницата на организацијата на здружениот труд што врши снабдување на бродови. Царинарницата ги заверува фактурите, одно-

сно издатницата, по правило по извршеното снабдување на бродовите. Зависно од условите на снабдувањето на бродовите, царинарницата може да опреди и други мерки на царински надзор.

Организацијата на здружениот труд регистрирана за снабдување на превозни средства во сообраќајот со странство, е должна да води посебна евиденција за сместеното и продаденото гориво, односно мазиво.

Во оправдани случаи (виша сила, недостиг на гориво, односно мазиво за време на пловидбата, престојување на бродот во бродоградилниште и др.) надлежната царинарница може да одобри на бродот, што останал без гориво, односно мазиво, од друг брод да се пренесат помали количини на гориво или мазиво потребни за пловидба до првата лука, односно пристаниште во кое може да се изврши редовно снабдување.“

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-3240/1
22 јули 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,

Божидар Радуновиќ, с. р.

615.

Врз основа на член 17а, став 3 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69, 71/72, и 32/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИСПРАВИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ ЗАСНОВУВА КНИЖЕЊЕТО ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА, ПОГОНИТЕ И ДЕЛОВНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО СТРАНСТВО****Член 1**

Организациите на здружениот труд што основале претпријатија, погони и деловни единици во странство или во кои организација на здружениот труд учествува со свои средства се должни да водат книговодство за тие претпријатија, погони или деловни единици во странство врз основа на веродостојни исправи што служат како основ за книжење во главната книга, на начинот определен во Законот за книговодството на организациите на здружениот труд.

Член 2

Како веродостојни исправи од член 1 на овој правилник се сметаат, покрај оригиналните исправи и копиите и фотографите на веродостојни исправи.

Како веродостојни исправи, се сметаат и спецификациите на потрошените материјали составени врз основа на оригинални исправи за потрошокот на материјалите.

Како веродостојни исправи за книжење на личните доходи и другите лични примања се сметаат само оригиналните исправи врз основа на кои се исплатуваат личните доходи и другите лични примања, како и нивните копии и фотографии.

Член 3

Ако книжењата се вршат врз основа на копии и фотографии на веродостојни исправи и спецификации на потрошените материјали, тие мораат да

бидат заверени од лицата овластени да располагаат со средствата на претпријатијата, погоните или деловните единици во странство, или да вршат контрола на користењето на тие средства.

Член 4

Како веродостојни исправи за мешовити претпријатија со учество на средства од сите основачи, односно соосновачи од Југославија под 50% од вкупниот основачки влог, се сметаат пресметката и распределбата на добивката што ги усвоило сѐбранието на основачите, заверени од овластениот раководител на претпријатието и од раководителот на финансиското работење.

Член 5

Средствата и изворите на средствата на претпријатијата, погоните или деловните единици во странство во книговодството се искажуваат во динари, според паритетниот курс на односната валута.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1-8715/1

28 јули 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,

Божидар Радуновиќ, с. р.

616.

Врз основа на член 19 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ

Член 1

Основните организации на здружениот труд, другите организации на здружениот труд и работните заедници од член 1 на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд (во натамошниот текст: организациите на здружениот труд), се должни да вршат усогласување на побарувањата и обврските најмалку еднаш годишно.

Основните организации на здружениот труд во состав на работна организација се должни да вршат и усогласување на своите меѓусебни побарувања и обврски во смисла на став 1 од овој член.

Член 2

Побарувањата покриени со чек, со меница со агал на банка, со акцептен налог, со неотповиклив документарен акредитив и со гаранција на банка се сметаат за усогласени.

Побарувањата што се наплатени и побарувањата за кои е донесен, односно издаден извршен нареден до денот на праќањето на изводот од отворените ставки се сметаат за усогласени.

Член 3

Усогласувањето на побарувањата и обврските се врши по писмен пат со состојбата искажана во деловните книги на организациите на здружениот труд на 31 декември тековната година.

Член 4

Организациите на здружениот труд усогласување на побарувањата и обврските вршат врз основа на изводите од отворените ставки или записниците за усогласување на побарувањата и обврските, потпишани од овластените претставници на доверителите и должниците.

Член 5

Усогласувањето на побарувањата и обврските по пат на изводи од отворените ставки се врши на образецот ИОС — Извод од отворените ставки на 31 декември 197— година, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 6

Образецот ИОС го пополнува доверителот во три примерока, од кои два примерока му доставува на должникот.

Должникот е должен во рок од 8 дена од денот на приемот на образецот ИОС, еден примерок од тој образец, на кој ќе ја потврди или оспори искажаната состојба во целост или делумно, ќе му врати на доверителот.

Како доказ за доставување на образецот ИОС служи потврдата, на приемот од страна на поштата или странката.

Член 7

Ако доверителот, односно должникот не постапат според одредбите на член 6 ст. 1 и 2 од овој правилник, односно ако не состават записник за усогласување на побарувањата и обврските од член 4 на овој правилник, со состојбата на 31 декември тековната година, ќе се смета дека не извршиле усогласување на побарувањата и обврските во смисла на член 7 од Законот за книговодство на организациите на здружениот труд.

Член 8

Банките вршат усогласување на побарувањата и обврските на образецот ИОС по основ на каматите, надоместите и по основ на дадените и примените кредити.

Член 9

За побарувањата и обврските што произлегуваат од односи со населението (штедни влогови, жиро-сметки, тековни сметки, потрошувачки кредити, кредити за станбена изградба, девизни сметки на граѓани), како и за побарувањата и обврските во работи со странски правни и физички лица, не се врши усогласување.

Член 10

Одредбите на овој правилник се применуваат и врз: банките, заедниците за осигурување на имот и лица и други финансиски организации, самоуправните интересни заедници; претпријатијата, погоните и деловните единици во странство, што ги основала организација на здружениот труд или во кои организација на здружениот труд учествува со свои средства; земјоделските и други задруги; работните организации во основање и посебните единици или погони на работни организации во основање.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-8715/1

28 јули 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,

Божидар Радуновиќ, с. р.

Образец ИОС

ОРГАНИЗАЦИЈА НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

(назив и место)

ИЗВОД

ОД ОТВОРЕНИТЕ СТАВКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ
19— ГОДИНА

Вашата сметка бр. _____ според нашите книги на 31 декември 19— година, покажува салдо од динари _____ во наша — ваша корист, а се состои од следните отворени ставки:

Реден број	Вид на отворената ставка (сметка, ситуација и сл.)	Рок на втасаност	Износ во динари	
			Должи	Побарува
1	2	3	4	5

Ја потврдуваме согласноста на отворените ставки

Испракач на изводот

М.П.

М.П.

(место и датум)

(место и датум)

617.

Врз основа на член 17, во врска со член 6 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), во спогодба со Сојузниот комитет за земјоделство, а по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за пазарот и цените пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ, ЗА ОБВРСКИТЕ НА ИЗВОЗНИЦИТЕ, ОДНОСНО УВОЗНИЦИТЕ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТАА КОНТРОЛА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО МОРА ДА ГИ СОДРЖИ ЦЕРТИФИКАТОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки (во натамошниот текст: производите) во надворешнотрговскиот промет, обврските на извозниците, односно увозниците во врска со вршењето на таа контрола, кои податоци мора да ги содржи сертификатот и за кои производи може да се издаде сертификат само врз основа на претходно извршено испитување односно анализа на тие производи.

Член 2

Контрола на квалитетот на производите се врши по органолептички пат а за производите определени со овој правилник и по пат на испитување, односно анализа.

Член 3

Контрола на квалитетот на производите што се наменети за извоз се врши во местото на натоварот на тие производи во превозното средство со кое ќе се извезуваат.

Член 4

Контрола на квалитетот на производите што се увезуваат, чиј квалитет се утврдува по органолептички пат, може да се врши и на гранични царински премини.

Контрола на квалитетот на производите што се увезуваат, чиј квалитет се утврдува и со анализа, може да се врши и на гранични царински премини, како и во местата на царинењето во кои Сојузниот пазарен инспекторат има организирана служба за вршење на таа контрола.

Член 5

Барањето за издавање на сертификат за производите наменети за извоз го поднесува извозникот до организацијата на здружениот труд овластена за вршење контрола, најдоцна 24 часа пред почетокот на натоварот на стоките.

Во барањето за издавање на сертификат извозникот е должен да ги назначи: видот, називот, количината, начинот на пакувањето и основните податоци за квалитетот на производот, времето и местото на натоварот на производот, видот на превозното средство и земјата во која производот се извезува.

Член 6

И н ш т р д ц р ф к т на барање на странски купувач, е должен на Сојузниот пазарен инспекторат да му достави примерок од секој договор со кој таквиот извоз е договорен.

Член 7

Барањето за издавање на сертификат за производите што се увезуваат го поднесува увозникот до надлежната — подрачната организациона единица на Сојузниот пазарен инспекторат на 24 часа пред пристигањето на стоките, а најдоцна во рок од 2 часа по пристигањето на стоките на граничниот царински премин.

Во барањето за издавање на сертификат увозникот е должен да ги назначи: видот, називот, начинот на пакувањето, количината и основните податоци за квалитетот на производот, превозното средство со кое производот пристигнал и земјата на потеклото на производот.

Член 8

Сертификатот за производите наменети за извоз мора да ги содржи следните податоци: назив на организацијата на здружениот труд овластена за вршење контрола на квалитетот, број на сертификатот, назив и седиште на извозникот, вид на превозното средство, место на натоварот, земја во која производот се извезува, вид и назив на производот, број на обвивки (парчиња), квалитет на производот, број и датум на лабораторискиот наод, назив на организацијата што ја извршила анализата, бруто и нето тежина на производот, констатација дека производот му одговара на определениот квалитет, датум и место на издавањето на сертификатот и потпис на овластениот работник.

Член 9

Сертификатот за производите што се увезуваат мора да ги содржи следните податоци: назив на органот што го издал сертификатот, број на сертификатот, назив и седиште на увозникот, вид и број на превозното средство, земја на потеклото на стоките, назив на странскиот добавувач, место на натоварот, упатна станица, вид и назив на производот, број на обвивки (парчиња), единица на пакувањето, квалитет на производот, број и датум на лабораторискиот наод, назив и место на организацијата што ја извршила анализата, бруто и нето тежина на производот, констатација дека производот има определен квалитет, датум и место на издавањето на сертификатот и потпис на овластениот работник.

Член 10

Покрај податоците од чл. 8 и 9 од овој правилник сертификатот може да содржи и други податоци, зависно од видот на производот, барањето на странскиот купувач и другите околности.

Член 11

Образецот на сертификатот го пропишува Сојузниот пазарен инспекторат.

Член 12

За трајни и полутрајни конзерви од месо што се продаваат од консигнационен склад во странство и за вино што се извезува во земјите членки на Европскиот заеднички пазар, сертификат може да се издаде само врз основа на претходно извршено испитување, односно анализа на тие производи.

Член 13

За следните производи што се увезуваат може да се издаде сертификат само врз основа на претходно извршено испитување, односно анализа за:

- 1) производи од месо, херметички затворени во оригинално пакување, освен за колбаси;
- 2) маст;
- 3) рибини конзерви;
- 4) млеко во прав;
- 5) путер;
- 6) јајца во прав;
- 7) конзервирано овошје;
- 8) овошни сокови и концентрати;
- 9) конзервиран зеленчук;
- 10) сокови и концентрати од зеленчук;
- 11) концентрати за супа;
- 12) адитиви;
- 13) сол за саламурење;
- 14) масти и масла од растително потекло;
- 15) шеќер;
- 16) мед;
- 17) какао и какао сировини за производство на какао-производи;
- 18) вино;
- 19) вински дестилат;
- 20) јаки алкохолни пијалоци;
- 21) други алкохолни пијалоци;
- 22) безалкохолни пијалоци;
- 23) сировини за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци;
- 24) пиво и сировини и полупроизводи за производство на пиво;
- 25) шпиритус и сировини за производство на шпиритус;
- 26) енолошки средства;
- 27) добиточна храна и сировини и компоненти за производство на добиточна храна;

Член 14

Мостри за вршење анализа на производите од член 13 од овој правилник се земаат на граничниот царински премин преку кој стоките се увезуваат во Југославија, а можат да се земаат и на друго место на царинење на кое Сојузниот пазарен инспекторат има организирана служба за вршење на оваа контрола.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 7 септември 1975 година.

Бр. 5952

28 јули 1975 година

Белград

Сојузен секретар
за пазарот и цените.
Имер Пуља, с. р.

618.

Врз основа на член 7 став 6 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), во спогодба со Сојузниот комитет за земјоделство, а по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за пазарот и цените издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ И ОПРЕМАТА МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПЕРЕРАБОТКИ ВО НАДВОРЕШНОТРОГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Организациите на здружениот труд што сакаат да вршат контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки во надворешнотрговскиот промет, во смисла на точка 1 од Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки за кои во надворешнотрговскиот промет контрола на квалитетот можат да вршат организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/75), во поглед на стручната подготовка на работниците мораат да ги исполнуваат следните услови, и тоа:

1) за контрола на квалитетот на жив добиток — да имаат потребен број работници со завршен земјоделски факултет од сточарска насока или со завршен ветеринарен факултет и со најмалку 3 години искуство на тие работи;

2) за контрола на месо и производи од месо — да имаат потребен број работници со завршен ветеринарен факултет и со најмалку 5 години работно искуство на тие работи, како и потребен број работници со средна стручна подготовка за работа во лабораторија;

3) за контрола на квалитетот на вино — да имаат потребен број работници со завршен земјоделски факултет или со завршен технолошки факултет од прехранбена насока, и со најмалку 5 години работно искуство на тие работи, како и потребен број работници со средна стручна подготовка за работа во лабораторија.

2. Организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа наредба во поглед на опремата мораат да ги исполнуваат следните услови, и тоа:

1) службата за органолептичко испитување на производи од месо мора да има електричен шпорет, ладилник со оддел за длабоко замрзнување, уреди за отворање лименки, машина за нарежување, како и неопходен ситен инвентар и друга опрема за органолептичко испитување на квалитетот на производите од месо;

2) службата за хемиско испитување на производи од месо мора да има сушилница за температура од 250° С, печка за жарење со температура до 1100° С, прецизна аналитичка вага со отстапување ± 0,401 g, техничка вага — со капацитет до 10 kg, PH — метар, фотокалориметар или спектрофотометар, вибратор, водена бања, ладилник, центрифуга, потребни реагенси и друга ситна опрема;

3) службата за испитување амбалажа за пакување на производи од месо мора да има уреди за испитување на квалитетот на лимот и на другата амбалажа.

3. За контрола на квалитетот на вино организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа наредба мораат да имаат простории за органолептичко и физичко-хемиско испитување, како и опрема и реагенси за утврдување на: специфичната тежина, процентот на алкохол, бојата, сувата материја, танинот, вкупната содржина на киселини, испарливите киселини, лимонската киселина, винската киселина, вкупниот и слободниот сулфур, шеќерот пред и по инверзија и присуството на хибридни вина.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 7 септември 1975 година.

Бр. 5953
29 јули 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за пазарот и цените,
Имер Пуља, с. р.

619.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ОСИЕК, СО СЕДИШТЕ ВО ЛУКАТА ДРАВА ВО ОСИЕК

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Осиек, со седиште во Луката Драва во Осиек.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 10 август 1975 година.

03-01 Бр. 11498
28 јули 1975 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

620.

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 6/74), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРАЌАЊЕ НА НЕАНГАЖИРАНИОТ ДЕЛ ОД ДЕВИЗИТЕ, ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Девизите депонирани кај Народната банка на Југославија според Одлуката за девизите што овластените банки не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по странски кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 13/68, 18/69, 53/70 и 23/71), ќе им се вратат на депонентите на 1 октомври 1975 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 55
25 јули 1975 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолаковиќ, с. р.

621.

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 6/74), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ ДЕПОЗИТИ

1. Во Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски и банкарски кредити и по странски депозити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 62/72, 39/73, 5/74, 21/74, 40/74, 1/75, 6/75 и 19/75) во точка 10 одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) финансиските кредити во рамките на договор за заедничко вложување, склучен во согласност со важечките прописи и уредно регистриран кај Сојузниот комитет за енергетика и индустрија ако странскиот партнер дава свој влог во девизи, под услов да се прибави позитивно мислење од соодветниот сојузен комитет и од Стопанската комора на Југославија за вклопување на инвестицијата во развојот на односната гранка, и тоа:

а) ако е во прашање користење на странски финансиски кредит во рамките на договор за заедничко вложување, каде што е тоа вложување дозволено според важечките прописи, за инвестициите во приоритетните гранки и дејности од областа на стопанството наведени во Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година;

б) ако се во прашање странски финансиски кредити во рамките на договор за заедничко вложување и ако тие кредити ги одобруваат или прибавувањето го организираат меѓународни финансиски

организации во чие основање или капитал учествува Федерацијата, овластената банка или организацијата на здружениот труд;

в) ако е во прашање странски финансиски кредит во рамките на договор за заедничко вложување на територијата на недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово во гранките и дејностите што не се наведени во Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година, при што односот на износот на влогот во девизи на странскиот партнер спрема износот на странскиот финансиски кредит може да биде најмногу до 1:2.“

Одредбата под 11 се менува и гласи:

„11) финансиските кредити што во странство ги склучуваат и користат организациите на здружениот труд и овластените банки, заради подобрување на структурата на задолжувањето во странство по основ на финансиски кредити и странски депозити, од гледиштето на должината на рокот за отплата на кредитите или височината на каматната стапка и на другите елементи, под услов вкупната височина на долгот по странски финансиски кредити и странски депозити да не ја пречекорува состојбата на долгот на 31 декември 1974 година.“

На крајот на одредбата под 11 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 12, која гласи:

„12) девизите прибавени со јавна емисија на обврзници на организациите на здружениот труд и на овластените банки за сметка на организациите на здружениот труд на странски финансиски пазар, под услов тие средства да се користат за вложување во приоритетните гранки и дејности во согласност со Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година.“

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 63

25 јули 1975 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка
на Југославија,

Брапислав Чолановиќ, с. р.

622.

Врз основа на член 127 став 1 точка 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), во согласност со одредбите на глава II оддел 2 став 10 од Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА ВОПРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИТЕ

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии вопредно се зголемуваат од 1 јули 1975 година во процент од исплатената пензија за јуни 1975 година според чинот и класата што во смисла на член 17 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, служеле за определување на пензискиот основ, и тоа:

- 1) 6,50% — за генерал на армија и генерал-полковник;
- 2) 7,00% — за генерал-потполковник;
- 3) 7,50% — за генерал-мајор;
- 4) 8,50% — за полковник, потполковник, мајор и за воени службеници I, II и III класа;
- 5) 9,00 — за капетан I класа, капетан, поручник, потпоручник, заставник I класа, заставник, постар водник I класа, постар водник, водник I класа, водник и воен службеник IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII класа.

2. Вкупниот износ на пензијата и додатокот кон пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на лицата одликувани со Орден на народен херој и на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, не можат да го преминаат износот на највисокиот месечен личен доход на функционер на Собранието на СФРЈ од претходната година.

3. Зголемувањето на пензијата во смисла на точка 1 од оваа одлука се врши по службена должност.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 27

17 јули 1975 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

623.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 9 од Законот за издавање обврзници на федерацијата во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74), Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ДАВАЊЕ ОЛЕСНЕНИЈА И ПОГОДНОСТИ НА КУПУВАЧИТЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ИЗДАДЕНИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1975 ГОДИНА

Член 1

Заради стимулирање на купувањето на обврзници на федерацијата издадени според Законот за издавање обврзници на федерацијата во 1975 година (во натамошниот текст: обврзниците), републиките и автономните покраини се согласни на правните и физичките лица (корисници на општествени средства, други организации, општествени правни лица и граѓани) што ќе купат обврзници да им се признае даночно олеснение во вид на намалување на данокот во височина од 6% од номиналната вредност на купените обврзници а кој втасува за плаќање од 1 јануари 1976 година.

Намалувањето на данокот според одредбата на став 1 од овој член нема да се врши на основниот и посебниот данок на промет на производи, на основниот и посебниот данок на надоместоци за услуги,

на данокот од личниот доход од работен однос и на другите даноци од личниот доход што се плаќаат при исплатата (данок по одбивање).

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, на граѓаните што ќе купат обврзници, а не ги користат за намалување на данокот според одредбата на став 1 од овој член, им се признава даночно одеснение во вид на враќање на основниот данок и на посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи при купување на сите производи освен преработки од тутун, алкохол (етанол), алкохолни пијалоци, нафта, деривати на нафта, чоколада, и други преработки од шеќер, и тоа од 30 јуни 1976 година со обврзници од првата серија и од 31 декември 1976 година — со обврзници од втората серија.

Член 2

Заради користење на правото од член 1 на овој договор, купувачот на обврзница е должен на даночниот орган да му ги поднесе на увид купените обврзници.

Даночниот орган од номиналната вредност на поднесените обврзници ќе пресмета 6% и за тој износ ќе го намали данокот. Данокот може да се намали најмногу до износот со кој купувачот на обврзници е задолжен за данок.

На грбот на секоја поднесена обврзница даночниот орган ќе стави печат како доказ дека таа обврзница е искористена за намалување на данокот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, републиката, односно автономната покраина може да определи и друг орган или организација што на корисниците на општествени средства и на другите организации ќе им издаде потврда за износот што купувачот на обврзница може да го пресмета како даночно одеснение во 1976 година, и кој на грбот на секоја поднесена обврзница ќе стави печат како доказ дека таа обврзница е искористена за намалување на данокот.

Потврдата од став 4 на овој член на купувачот на обврзница му служи како исправа за пресметување и книжење на даночното одеснение.

Продавачот на стоки е должен на купувачот што стоки купува со обврзници, врз основа на член 1 став 3 од овој договор, да му издаде сметка за купените стоки на која мораат да бидат назначени:

1) износот на пресметаниот основен данок и посебен републички, односно покраински данок на промет на производи според пропишаните стапки;

2) продажната цена, со пресметаниот основен данок и посебен републички, односно покраински данок на промет на производи;

3) намалувањето на продажната цена за износот од 6% од номиналната вредност на обврзниците со кој купувачот ги купува стоките, а најмногу до износот на пресметаниот данок од точка 1 на овој став;

4) цената, односно вредноста што купувачот ја плаќа во обврзници, односно евентуалната разлика во готови пари по намалувањето на продажната цена од точка 3 на овој став.

Примените обврзници продавачот на стоките ѝ ги доставува на Службата на општественото книговодство на амортизација.

Службата на општественото книговодство од номиналната вредност на примените обврзници од став 7 на овој член ќе пресмета 6% и на продавачот на стоките ќе му издаде потврда дека за утврдениот износ има право помалку да уплати основен данок и посебен републички, односно покраински данок на промет на производи.

Потврдата од став 8 на овој член на продавачот на стоките му служи како исправа за пресметка, уплата и книжење на помалку уплатениот данок.

Истата обврзница може само еднаш да се користи за намалување на данокот.

Член 3

Ако купувачот на обврзница се задолжува за повеќе видови даноци, може да бара да му се намали данокот што тој ќе го определи.

Ако на купувачот на обврзница задолжувањето поединен вид данок му е помало од износот што сочинува 6% од номиналната вредност од купените обврзници, за преостанатиот износ ќе му се намалат другите видови даноци.

Член 4

Обврзниците можат да се користат во 1976 година за плаќање на данок, освен на данокот од член 1 став 2 од овој договор, и тоа: обврзниците од првата серија за плаќање на данокот што втасува за наплата од 1 јануари, а обврзниците од втората серија — за плаќање на данокот што втасува за наплата од 1 јули 1976 година.

Обврзниците искористени за намалување на данокот не можат во 1976 година, пред рокот на втасаноста за исплата, да се користат за плаќање на данокот од став 1 од овој член, освен за плаќање обврски спрема федерацијата според одредбата на член 8 од Законот за издавање обврзници на федерацијата во 1975 година.

Член 5

Данокот со обврзници според член 4 од овој договор може да се плаќа ако износот што се признава за плаќање на обврските, назначен на грбот на обврзницата, е еднаков или помал од втасаната обврска за наплата на данокот.

Член 6

Републиките и автономните покраини во првото полугодие на 1975 година ќе донесат соодветни прописи и други акти со кои ќе се овозможи реализацијата на одредбите на чл. 1 до 5 од овој договор.

Член 7

Овој договор го потпишаа сите претставници на републиките и автономните покраини во девет идентични примероци, што се сметаат како автентични текстови.

Член 8

Овој договор да се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

30 јули 1975 година

Белград.

За СР Босна и Херцеговина,
член на Републичкиот извршен совет и републички секретар за финансии,
Обрад Ниљак, с. р.

За СР Црна Гора,
член на Републичкиот извршен совет и републички секретар за финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

За СР Хрватска,
потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии,
Грго Лучиќ-Лавчевиќ, с. р.

За СР Македонија,
член на Републичкиот извршен совет и републички секретар за финансии,
Ристо Филиповеки, с. р.

За СР Словенија,
заменик-републички секретар за финансии,
Јоже Тешина, с. р.

За СР Србија,
заменик-републички секретар за финансии,
Мане Ребиќ, с. р.

За САН Војводина,
член на Покраинскиот извршен совет и покраински секретар за финансии,
Здравко Мутиќ, с. р.

За САН Косово,
член на Покраинскиот извршен совет и покраински секретар за финансии,
Гемшит Дуричи, с. р.

624.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА АЗОТ-НА КИСЕЛИНА

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 9 април 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за азотна киселина, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ја зголемат својата затечена продажна цена при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 3,15 динари по еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2638 од 30 јули 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителите: „Азот“ — Горажде.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Милан Благојевиќ“ — Лучани, „Зорка“ — Шабац, „Слободан Принцип Сељо“ — Витез, „Прва Искра“ — Барич и РТВ — Бор.

625.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ШИВАЧКИ МАШИНИ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 февруари 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за шивачки машини, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата,

така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

а) шивачки машини:

	Дин/парче
1) „Супер Славица“ 555	до 2.507
2) „Славица“	до 1.830
3) „Багат“ 515	до 2.363
4) „Јадранка“	до 1.349
б) Електромотор за шивачки машини	до 336

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2936 од 22 јули 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Багат“ — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Меркатор“ — Љубљана, „Велепромет“ — Вуковар, „Тргопромет“ — Загреб, „Истра“ — Пула, „Метал“ — Бања Лука, „Минчета“ — Дубровник, „Стотекс“ — Нови Сад, „Тргопродукт“ — Панчево, „Млава“ — Петровац на Млава, „Антропопромет“ — Ниш, „Грмија“ — Приштина.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за туризам Фрањо Мичетиќ, а за член на тој Комитет се назначува Јоже Штрумбел, началник на Управата за погранични работи, странци и патни исправи.

Е. п. бр. 544
17 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Семал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Се разрешуваат од функцијата на членови на Југословенската комисија за соработка со меѓународните здравствени организации д-р Љупчо Гвоздев и д-р Никола Христов.

2. За членови на Југословенската комисија за соработка со меѓународните здравствени организации се назначуваат

д-р Вулнет Старова, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
д-р Борислав Каранфилски, професор на Медицинскиот факултет во Скопје.

Е. п. бр. 545
17 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Бједик, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Анђелиќ Фрање Павао;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бобиќ Салке Халил, Цумхур Сафета Мехо, Газбела Зајке Чамил, Перва Суље Кабил, Туцаковиќ Халила Мујо, Вујичиќ Саве Васо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бехмен Сулејмана Сидик, Бекташевиќ Лутве Нијаз, Бубало Јусе Селим, Ђемиќ Беџира Омер, Драганиќ-Љамбиќ Владимира Ангелина, Рудан Спасоја Лазо, Симиќ Јове Драгутиќ, Стенек Карла Јосип, Тодоровиќ Миладина Митар, Живак Шћепана Ђорѓо;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Алагиќ Џафера Сафет, Станишиќ Давида Ради-слав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алибеговиќ Авде Бего, Аликадиќ Мустафе Муриз, Андриќ Неѓе Милорад, Антиќ Васе Миловац, Арсланагиќ Хасана Мушан, Бабиќ Стеве Дејан, Бајрамовиќ Беџира Кемал, Булатовиќ Лазара Тодор, Ѓеѓез Панте Десанка, Дабранин-Хаџиукиќ Салиха Хиба, Дедалиќ Адема Ешреф, Демировиќ Јусе Ахмет, Џајиќ Дурана Шериф, Ђорѓиќ Пере Ђорѓо, Хаџиукиќ Салема Шефик, Јуришиќ Ивана Мирослав, Кресо Сулејмана Вајазит, Муџиќ Николе Јуре, Рибич Хасана Абдуселам, Роквиќ Драгутина Мићо, Розич Ивана Андро, Станиќ Ивана Анђелко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алагиќ Ахмета Абдулах, Анђелиќ Ивана Илија, Араповиќ Николе Младен, Азиновиќ Мартина Петар, Баџак Адема Осман, Бајрамовиќ Беџира Сеад, Бакош Јана Јан, Варун Луке Тадија, Бехмен Сулејмана Миралем, Бељајев Сергија Сергије, Берталиќ Ђуре Ђуро, Блажевиќ Андрије Анте, Блажевиќ Мате Лука, Блажевиќ Петра Владимир, Блажиќ Јуре Јуре, Чатаќ Расима Сафет, Чавар Луке инж. Бошко, Ѓеѓез Станка Страхина, Ѓориќ Салке Омер, Деспотовиќ Раде инж Радомир, Дурановиќ Дерве Хасан, Цумхур-Бегташевиќ Халмије Зејна, Ѓоѓиќ Хамида Мехмедалија, Гаџиќ Милоја Мирослав, Гагула Вејсила Салих, Глигоревиќ Петра Драго, Глигоревиќ Обрена Јеленко, Грбавац Јуре Драго, Хабибија-Шабиќ Салке Фатима, Хаџиалиќ Ибрахима Омер, Хаџиќ Хамдије Салих, Хаџиукиќ Салке Шериф, Хаќаловиќ Мује Ибро, Хаќаловиќ Шабана Салко, Хасета Османа Салко, Иванковиќ Николе Јанко, Јањиќ Мате Богдан, Јануз Ибрахима Идриз, Јуриќ Јанка Фердо, Јуриќ Шимуна Мирко;

Кецман-Антиќ Васе Милка, Кекиќ Мурата Асим, Килибарда Тодора Ђорѓо, Клепо Алија Јусуф, Кнежевиќ-Бабиќ Пантелије Стана, Комненовиќ Милана Мирослав, Ковачевиќ Шпире Милан, Козариќ Луке Андрија, Крго-Мулиќ Алије Емина, Крго Шефке Осман, Крижановиќ Пере Векослав, Кршлаковиќ Џемала Муниб, Кулаш Стевана Арсен, Куљанин Гојка Богдан, Куљанин Костадина Богдан, Куриќак Луке Јован, Куртиќ Зајке Елхем, Лакишиќ Салиха Зехра, Латинчиќ Гојка Миолраг, Лепара Дервиша Рамиз, Лијескиќ Бранислава Новак, Ливаја Антуна Стјепан, Лизде Хајдара Џемал, Манигода Јове Чедомир, Машиќ Рече Авдија, Мехиќ Авде Јунуз, Микулиќ Илије Јозо, Милошевиќ Лазра Гојко, Мркајиќ Спасе Саво, Муфтиќ Бранка Татјана, Мустафиќ Омера Алија, Никодијевиќ Животе Радомир, Никшиќ Алије Џевад, Омеровиќ Мустафе Мухамед-Хамдо;

Џајиќ Хасана Ѓамил, Пиркиќ Дерве Ибрахим, Поповиќ Марка Новак, Радиќ Душана Стојан, Радојчиќ Раде Данило, Радош Мата Иван, Распудиќ Маријана Мијо, Стенек-Иштук Анте Љубица, Стипановиќ Пере Стипо, Стојановиќ Ѓоке Недељко, Шаран Ристе Гојко, Шаран Видоја Гојко, Шилиќ Илије Владимир, Таловиќ Алије Суљо, Тодоровиќ Милана Петар, Туцаковиќ Халила Осман, Видачко-виќ Мате Никола, Видиќ Уроша Александар, Вујичиќ Раде Драго, Вујичиќ Васе Сава, Вуковиќ Неѓе Илија, Зовко Стјепана Шимун, Жилиќ Мате Иван, Живак Ђорѓа Страхина, Живак Тодора Васо;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Блажевиќ Мате Иван, Чолак-Кадрије Мујо, Чомор Османа Мехо, Џидиќ Николе Фрањо, Хаџаи-лиќ Мехмеда Ибрахим, Хаџиќ Ибрахима Мухамед,

Јаблић Ахмета Рецо, Јуришић-Јурић Марка Јелка, Куљанин Илије Јово, Нухбеговић Ибрахима Илијас, Нуић Ивана Звонко, Реџић-Сунагић Хилмије Хиба, Станић-Сарајкић Николе Антонија, Трнка Ибре Назиф, Вујовић-Караклајић Драгутина Милица, Вукмировић-Шимић Ивана Катица, Зелић Авде Исмет;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Арнаутовић Марка Максим, Балић Ибре Узеир, Банда Халила Мујо, Божић Паве Зденко, Дагуда Омера Мехо, Дидиќ Ибре Мехо, Доган Анте Јанко, Дуранспахић-Салихџић Омера Мелеча, Ферхатбеговић Мухарема Вејсил, Галић Мате Стјепан, Хебибовић Османа Мујо, Ихтијаревић-Оглић Дерве Неџифа, Јањић Шћепе Бранко, Јусуфбеговић Фазлије Мурат, Кашић Хамида Мухамед, Ковачевић-Ждери Османа Хафа, Крњић Кадрије Рамиз Куљанин Митра Славко, Лапо Хасна Рамо;

Маџић Ибре Салко, Магазин Ристе Шћепе, Махић Мухамеда Дервиш, Макан Салке Салем, Мехић Јусуфа Авдо, Мехић Фехима Осман, Мишкић Таде Стјепан, Мушанчић Салке Ибрахим, Мутаџија Беџира Сеид, Никишић Адема Мукерем, Нухановић Ахмета Салих, Перва Мује Салкан, Перван Марка Никола, Рудан Гојка Томислав, Сиановић Ахмета Исмет, Султанић Салке Алија, Султанић Хусе Сабит, Шахиновић Ибришима Салко, Шпаго Мехе Хусеин, Шуњић Николе Звонимир, Томић Андрије Марица, Томић Марка Томислав, Видачковић Ивана Видо.

Бр. 28

28 февруари 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
601. Уредба за дополнително на Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите —	1125
602. Уредба за водење матични книги во дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство и за издавање изводи и уверенија врз основа на тие книги —	1125
603. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци —	1133
604. Одлука за измена и дополнително на Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса	1134
605. Одлука за измена на Одлуката за одредување максимални цени за вештачки губриња и пестициди —	1134
606. Одлука за дополнително на Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот —	1134
607. Одлука за височината на надоместот за вршење на здравствен преглед на животните намирници и на предметите од општа употреба што се увезуваат —	1135
608. Одлука за забрана на употребата на печницата од родот на 1975 година за производство на храна за добиток и на добиток	1135
609. Одлука за дополнително на Одлуката за определување на пловните патишта од меѓународно значење — — — —	1135
610. Одлука за утврдување на износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги назначува Сојузниот извршен совет — — — —	1136
611. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за износите и условите за продавање девизи на граѓани — — — —	1136
612. Решение за определување постојан граничен премин за меѓународен речен сообраќај во Осиек — — — —	1136
613. Решение за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци — —	1136
614. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за условите за отворање слободни царински продавници и за царинскиот надзор и цариненето на стоките што се продаваат во слободните царински продавници и на стоките со кои се снабдуваат превозните средства во меѓународниот сообраќај — — — —	1142
615. Правилник за исправите врз основа на кои се засновува книжењето за претпријатијата, погоните и деловните единици во странство — — — —	1143
616. Правилник за начинот и роковите за усогласување на побарувањата и обврските	1144
617. Правилник за начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, за обврските на извозниците, односно увозниците во врска со вршењето на таа контрола и за податоците што мора да ги содржи сертификатот — — — —	1145
618. Наредба за условите што во поглед на стручната подготовка на работниците и опремата мораат да ги исполнуваат организациите на здружениот труд за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки во надворешнотрговскиот промет	1146
619. Решение за отворање Царинска испостава на Царинарницата Осиек, со седиште во Луката Драва во Осиек — — — —	1147
620. Одлука за враќање на неангажираниот дел од девизите депонирани кај Народната банка на Југославија — — — —	1147
621. Одлука за измена и дополнително на Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски и банкарски кредити и по странски депозити — — —	1147
622. Одлука за вонредно зголемување на пензиите	1148
623. Договор за давање олесненија и погодности на купувачите на обврзници на федерацијата издадени според Законот за издавање обврзници на федерацијата во 1975 година — — — —	1148
624. Спогодба за промена на затечената цена за азотна киселина — — — —	1150
625. Спогодба за промена на затечените цени за шивачки машини — — — —	1150
Назначувања и разрешувања — — — —	1150
Одликувања — — — —	1151
Меѓународни договори — — — —	661